

PHILIPS

HU2510



Упатство за користење

Содржина

1	Важно	1
	Безбедност	1
	Електромагнетни полиња (EMF)	3
	Рециклирање	3
2	Вашиот овлажнувач на воздух	4
	Преглед на производот	5
3	Подготовка за користење	6
	Подготовка за овлажнување	6
4	Користење на овлажнувачот на воздух	6
	Вклучување и исклучување на овлажнувачот на воздух	6
	Ниво на вода	7
	Дополнување вода	7
5	Чистење и одржување	8
	Чистење на куќиштето на овлажнувачот на воздух	8
	Чистење на резервоарот за вода	8
	Чистење на филтерот за овлажнување	9
6	Замена на филтерот за овлажнување	10
7	Решавање проблеми	10
8	Гаранција и поддршка	13
	Нарачување делови или додатоци	13

1 Важно

Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на апаратот и зачувајте го за во иднина.

Опасност

- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфеми околу апаратот.
- Немојте да го чистите апаратот со вода, некоја друга течност или (запалив) детергент за да се избегне опасност од струен удар и/или пожар.
- Водата во резервоарот не е за пиење. Немојте да ја пиете оваа вода, немојте да ја давате на животни или да ја користите за наводнување растенија. Истурајте ја водата во одвод кога го празните резервоарот за вода.

Предупредување

- Имајте предвид дека високите нивоа на влажност може да поттикнат развој на биолошки организми во опкружувањето.
- Не дозволувајте површината околу овлажнувачот на воздух да се навлажи или намокри. Ако се појави влага, намалете ја јачината на овлажнувачот на воздух. Ако јачината на овлажнувачот на воздух не може да се намали, користете го овлажнувачот повремено. Не дозволувајте апсорбирачките материјали, како што се килими, завеси, драперии или чаршафи, да се навлажат.
- Никогаш не оставајте вода во резервоарот кога апаратот не се користи.
- Испразнете и исчистете го овлажнувачот на воздух пред да го складирате. исчистете го овлажнувачот на воздух пред следната употреба.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар

овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.

- Не користете го апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор.
- Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на апаратот.
- Внимавајте да не паднат надворешни предмети во апаратот преку излезот за воздух.

Внимание

- Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинства во нормални услови на работа.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Немојте да ги блокирате влезот и излезот за воздух.
- Немојте да ставате ништо врз апаратот и немојте да седите или да стоите врз апаратот.
- Користете исклучиво оригинални филтри од Philips што се специјално наменети за овој апарат. Немојте да користите други филтри.
- Не полнете вода преку излезите за воздух на врвот од апаратот.
- Резервоарот за вода полнете го само со ладна вода од чешма. Не користете потпочвена вода или врела вода.
- Во резервоарот за вода не ставајте други супстанции освен вода. Не додавајте парфеме или хемиски супстанции во водата. Користете само вода (од чешма, пречистена, минерална, секаков вид вода за пиење).

- Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и излезот за воздух) со тврди предмети.
- Немојте да го користите апаратот во близина на плински апарати, уреди за греење или камини.
- Не поставувајте го апаратот директно под климатизер за да спречите капење вода врз апаратот поради кондензацијата.
- Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни средства против инсекти за внатрешна употреба или на места каде што има остатоци од масло, запален темјан или испарување на хемикалии.
- Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања или во опкружувања со висока амбиентална температура како, на пример, во бања, тоалет или кујна или во просторија со големи температурни промени.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите, исчистите, наполните со вода и кога сакате да го замените филтерот или да извршите одржување.
- Немојте да го перете филтерот во машина за алишта или за садови, во спротивно филтерот ќе се изобличи.
- На филтерот може да се развијат бактерии и мувла кога апаратот не се користи долго време. Исчистете го резервоарот за вода и исушете го филтерот за овлажнување. Проверете го филтерот пред да започнете да го користите апаратот повторно. Ако филтерот е многу нечист со темни дамки, заменете го.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).



Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

2 Вашиот овлажнувач на воздух

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!


За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Овлажнувачот на воздух од Philips обезбедува свеж и овлажен воздух во вашата кука за здравјето на вашето семејство.

Тој ви нуди напреден систем на испарување со технологијата NanoCloud, користејќи специјален филтер за овлажнување којшто додава молекули на H₂O во сувиот воздух и создава здрав влажен воздух без формирање на водена магла. Неговиот филтер за овлажнување ги задржува бактериите, калциумот и другите честички од водата. Апаратот создава само чист овлажен воздух во вашиот дом. Заборавете на сувиот воздух во зимската сезона или од климатизерите.

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го поставите и користите овлажнувачот на воздух. Зачувајте го за идни потреби.

Преглед на производот




3 Подготовка за користење

Подготовка за овлажнување

Забелешка:

- За да добиете оптимален резултат на овлажнување, потопете го филтерот во вода во траење од 30 минути пред употреба.




- 1 Држете го за двете страни од горната единица и подигнете го.
- 2 Отстранете ја амбалажата од новиот филтер за овлажнување.
- 3 Поставете го новиот филтер за овлажнување околу држачот за филтерот.
- 4 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во резервоарот за вода.
- 5 Наполнете го резервоарот со ладна вода од чешма до ознаката за максимално ниво на вода.
- 6 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода.

4 Користење на овлажнувачот на воздух

Вклучување и исклучување на овлажнувачот на воздух

- 1 Вметнете го приклучокот на овлажнувачот на воздух во штекер.
- 2 Притиснете  или  за да го вклучите овлажнувачот на воздух.
 - : Нежен режим
 - : Турборежим



- 3 Притиснете го копчето за напојување **O** за да го вклучите овлажнувачот на воздух.

Забелешка:

- Ако нивото на водата во резервоарот е многу ниско, овлажнувачот на воздух ќе престане да овлажува. Светлосниот индикатор **Δ** се вклучува.
- Овлажнувачот на воздух испушта многу ситна невидлива магла, па нормално е да не можете да ја видите маглата.

Ниво на вода

Кога нема доволно вода во резервоарот, индикаторот **Δ** ќе се вклучи и овлажнувачот на воздух ќе престане да работи. Овлажнувачот на воздух ќе продолжи да работи кога ќе го дополните резервоарот за вода.

Забелешка:


- Нормално е да остане малку вода во резервоарот.

Дополнување вода

Забелешка:

- При полнење вода, не надминувајте ја ознаката за максимално ниво на вода бидејќи може да истече вода од отворите за влез на воздух.
- Не тресете го резервоарот за вода кога го преместувате бидејќи може да истече вода од отворите за влез на воздух.
- Не полнете вода преку отворите за излез на воздух на врвот од овлажнувачот на воздух.

- 1 Исклучете го овлажнувачот на воздух и извлекете го приклучокот од штекер.



- 2 Отстранете ја горната единица држејќи ја за двете страни.
- 3 Наполнете го резервоарот со ладна вода од чешма до ознаката за максимално ниво на вода.
- 4 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода.

5 Чистење и одржување

Забелешка:

- Секогаш исклучувајте го овлажнувачот на воздух од штекер пред да го чистите.
- Немојте да сипувате вода преку отворите за влез и излез на воздух.
- За чистење на кој било дел од овлажнувачот на воздух никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.

Чистење на куќиштето на овлажнувачот на воздух

Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на овлажнувачот на воздух за да не се насобере прав.

- 1 Бришете го правот од куќиштето на овлажнувачот на воздух со мека и сува крпа.
- 2 Чистете го отворот за влез и излез на воздух со мека и сува крпа.


Чистење на резервоарот за вода

Чистете го резервоарот за вода секоја седмица за да ја одржувате хигиената.

- 1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот.
- 2 Додајте малку блага течност за миење садови измешана со вода во резервоарот за вода.
- 3 Исчистете ја внатрешноста на резервоарот за вода со мека и чиста крпа.
- 4 Испразнете го резервоарот за вода во мијалник.
- 5 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во резервоарот за вода.

Чистење на филтерот за овлажнување


Чистете го филтерот за овлажнување секоја седмица за да ја одржувате хигиената.



- 1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот од резервоарот за вода.
- 2 Отстранете го филтерот за овлажнување од држачот за филтерот.
- 3 Потопете го филтерот за овлажнување во средство за чистење (на пр. разреден раствор на лимонска киселина) во траење од еден час.

Забелешка:

- Користете благо или киселинско средство за чистење (24 g лимонска киселина со 4 L вода).



- 4 Исплакнете го филтерот за овлажнување под умерен млаз вода. Немојте да го стискате или цедите филтерот кога го чистите.
- 5 Оставете вишокот вода да искапе од филтерот за овлажнување.
- 6 Поставете го филтерот за овлажнување околу држачот за филтерот.
- 7 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во резервоарот за вода.
- 8 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода.

Забелешка:


- Немојте да го стискате или цедите филтерот. Ова може да го оштети филтерот и да влијае врз перформансите на овлажнување.
- Не сушете го филтерот на директна сончева светлина, освен ако не е поставен на држачот за филтер.

6 Замена на филтерот за овлажнување

Забелешка:

- Користете го само оригиналниот филтер за овлажнување FY1190 од Philips.
- Секогаш исклучувајте го овлажнувачот на воздух од штекер пред да го замените филтерот за овлажнување.
- Регистрирајте го вашиот производ на **www.philips.com** за да дознаете повеќе информации во врска со тоа како да го замените филтерот.
- Не сушете го филтерот на директна сончева светлина, освен ако не е поставен на држачот за филтер.

Заменувајте го филтерот за овлажнување на секои 6 месеци за оптимални перформанси. Ако филтерот е во добра состојба, можете да го користите подолго време. Не заборавајте да го замените филтерот за овлажнување најмалку еднаш годишно.



- 1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот од резервоарот за вода.
- 2 Отстранете го филтерот за овлажнување од држачот за филтерот. Фрлете го искористениот филтер.
- 3 Отстранете ја амбалажата од новиот филтер за овлажнување.
- 4 Поставете го новиот филтер за овлажнување околу држачот за филтерот.
- 5 Вратете ги филтерот и држачот за филтерот во резервоарот за вода.
- 6 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода.

7 Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Овлажнувачот на воздух не работи.	• Проверете дали овлажнувачот на воздух е вклучен во напојување. • Проверете дали резервоарот е наполнет со вода и дали горната единица е правилно поставена на резервоарот за вода.
Воздухот не се овлажува.	• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода и дали горната единица е правилно поставена на резервоарот за вода.
Резервоарот за вода протекува.	• Немојте да го преполнувате овлажнувачот со вода. • Секогаш проверувајте дали овлажнувачот е добро склопен/поврзан откако ќе го исчистите или откако ќе ја отстраните горната единица и/или резервоарот за вода за дополнување. • Проверете дали резервоарот за вода е правилно поставен. Ако проблемот не се отстрани, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.
Хигрометарот не прикажува промена на нивото на влажност.	• Проверете дали сте го поставиле филтерот за овлажнување околу држачот за филтерот. • Филтерот за овлажнување е нечист. Исплакнете и/или исчистете го бигорот од филтерот за овлажнување (погледнете го поглавјето „Чистење на филтерот за овлажнување“). • Во вашата соба можеби има прекумерна вентилација. Ве молиме затворете ги вратите и прозорците. • Вашата соба е преголема.
На филтерот за овлажнување има бели наслаги.	• Белите наслаги се викаат бигор и содржат минерали од водата. Бигорот на филтерот за овлажнување влијае на перформансите за овлажнување, меѓутоа не е штетен за вашето здравје. Следете ги инструкциите за чистење во упатството за користење.
Бојата на филтерот се менува по одредено време.	• Наслагите се природен ефект на филтерскиот материјал и немаат влијание врз перформансите на овлажнување. Чистете го филтерот за овлажнување често за да го отстраните бигорот и менувајте го филтерот за овлажнување на секои 6 месеци.

Проблем	Можно решение
Овлажнувачот на воздух испушта непријатен мирис.	• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода. • Искристите го филтерот за овлажување (погледнете го поглавјето „Чистење на филтерот за овлажување“).
Не излегува воздух од отворот за воздух.	• Вметнете го приклучокот на овлажнувачот на воздух во штекер и вклучете го овлажнувачот.
Не гледам дека излегува водена магла од овлажнувачот на воздух. Дали работи?	• Водената магла е невидлива кога е многу ситна. Овлажнувачот на воздух има технологија за овлажување NanoCloud којашто создава здрав влажен воздух од излезната површина без формирање водена магла. Поради тоа, не можете да ја видите маглата.
Ако овлажнувачот на воздух не се користи долго време, како да го складираме и повторно да го користиме?	• На филтрите може да се развијат бактерии и мувла кога овлажнувачот на воздух не се користи долго време. Ве молиме следете ги долунаведените чекори за складирање и повторно користење. • Искристите го резервоарот за вода темелно и исушете го филтерот за овлажување пред да го складираме. • Проверете ги филтрите пред да започнете повторно да го користите овлажнувачот на воздух. Ако филтерот е многу нечист со темни дамки, заменете го (погледнете го поглавјето „Замена на филтерот за овлажување“ во упатството за користење)

8 Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница **www.philips.com/support**.

Нарачување делови или додатоци

Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, контактирајте со продавачот на Philips или посетете ја веб-страницата **www.philips.com/support**.

Ако имате проблеми со набавувањето на деловите, обратете се на центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.



Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат со лиценца.

Овој производ е произведен од компанијата Versuni Holding B.V. и се продава под нејзина одговорност, а Versuni Holding B.V. е и давател на гаранцијата за овој производ.
2023 © Versuni Holding B.V.

HU2510_user manual_v1.0 (08/10/2023)

